



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе	16.12. 2014 година ден месец година Свети Николе Број 16	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 100000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
Излегува по потреба		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе, КП бр. 10216

Се објавува Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе, КП бр. 10216 бр. 0701 – 717 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-1
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 11 став 1 и чл. 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 51/05...70/13), а во врска со чл. 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр. 23/11...115/14), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.12.2014 година донесе

ОДЛУКА

**За пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град
Свети Николе, КП бр. 10216**

Чл.1

Се пристапува кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе, КП бр. 10216, м.в.„Ливади”, МЗ „1”, заради вклопување на бесправно изграден објект со намена Е2 – комунална супраструктура, ТС 10/0,4 кВ.

Чл.2

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе.

Број 0701-717
16.12.2014 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за прифаќање иницијатива за поведување постапка за експропријација

Се објавува Одлука за прифаќање иницијатива за поведување постапка за експропријација бр. 0701 – 718 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-2
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на чл. 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.есник на РМ бр. 5/02, и чл. 27 став 3 од законот за експропријација (Сл.весник на РМ бр. 95/12, 131/12, 24/13 и 27/14), Советот на општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.12. 2014 година донесе

О Д Л У К А
За прифаќање на иницијативата за поведување постапка за експропријација

Чл.1

Се прифаќа иницијативата за поведување постапка за експропријација заради реконструкција на дел од 10кВ врска „Ерџелија“ – извод од ТС 110/35/10 кВ „Овче Поле“ – делница низ с.Ерџелија – општина Свети Николе, поднесена од страна на ЕВН Македонија АД Скопје.

Чл.2

Подносителот на иницијативата е должен во рок од 15 (петнаесет) дена по стапувањето на сила на оваа Одлука да депонира средства во висина на проценетата вредност на недвижноста која треба да се експроприра на депозитна сметка во рамките на трезорската сметка на општина Свети Николе, заради поведување постапка за експропријација.

Чл.3

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Свети Николе“.

Бр.0701-718
16.12. 2014 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за усвојување на Проценката на загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности

Се објавува Одлука за усвојување на Проценката на загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности бр. 0701 – 719 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-3
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 5 став 2 алинеја 2 од Законот за управување со кризи (“Сл.весник на РМ” бр 29/2005,36/2011 и41/1014),член36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ”бр.5/2005”) и член 75 став 1 алинеја 2 од Статутот на Општина Свети Николе, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.12. 2014 год донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Проценката на загрозеност на подрачјето на Општина Свети
Николе од сите ризици и опасности

1.Советот на Општина Свети Николе ја усвои Проценката на загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности.

2.Ова одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701-719
16.12. 2014 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Програма за изработка, измени и дополнување на Урбанистички планови
на територијата на општина Свети Николе за 2015 година

Се објавува Програма за изработка, измени и дополнување на Урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2015 година бр. 0701 – 720 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-4
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Согласно чл.17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13)) и чл.22 точка 1 од Законот за локална самоуправа (сл.весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.12.2014 година донесе:

П Р О Г Р А М А

За изработка, измени и дополнување на Урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2015 година.

Според Законот за просторно и урбанистичко планирање Општината е надлежна да води постапка и донесува Генерални урбанистички планови, детални урбанистички планови, урбанистички планови за села, урбанистички планови во населено место Локални урбанистички плански документации, а задолжително истите претходно ги вгради во оваа програма.

Исто така локалната самоуправа е надлежна да предлага измени и дополнувања на постојните урбанистички планови во делови за кои таа смета дека се надживеани и за истите се потребни нови намени.

Од горе наведените причини и после извршените консултации со партиципативното тело истото на Советот на Општина Свети Николе предложи:

1.Изработка и донесување на Генерален урбанистички план за град Свети Николе со површина од околу 700ха.

2.Изработка и донесување на детални урбанистички планови на одредени урбани единици, и блокови за град Свети Николе согласно интересот на Општина Свети Николе и доставени иницијативи од страна на правни и физички лица.

3.Изработка и донесување на урбанистички планови за следните населени места :

- 3.1.Изработка и донесување на урбанистички план за село Ерџелија.
- 3.2. Изработка и донесување на урбанистички план за село Мустафино
- 3.3.Изработка и донесување на урбанистички план за с.Кадрифаково
- 3.4.Изработка и донесување на урбанистички план за Амзабегово.
- 3.5. Изработка и донесување на урбанистички план за село Пеширово
- 3.6.Изработка и донесување на урбанистички за село Црнилиште
- 3.7.Изработка и донесување на урбанистички план за село Намањици
- 3.8. Изработка и донесување на урбанистички план за село Ранченци
- 3.9. Изработка и донесување на урбанистички план за село Стањевци
- 3.10. Изработка и донесување на урбанистички план за село Павлешенци
- 3.11. Изработка и донесување на урбанистички план за село Кнежје
- 3.12.Изработка и донесување на урбанистички план за Горобинци
- 3.13. Изработка и донесување на урбанистички план за село Сопот
- 3.14. Изработка и донесување на урбанистички план за село Преод
- 3.15-Изработка идонесување наУрбанистички план за село Трстеник
- 3.16-Изработка идонесување наУрбанистички план за село Крушица
- 3.17-Изработка идонесување наУрбанистички план за село Малино

Сите други барања и иницијативи кои ќе се достават во текот на 2015 година ќе бидат земени на разгледување и истите ќе се вметнат во програмата со посебни одлуки на Советот на Општина Свети Николе.

Изработката и донесувањето на оваа програма претставува основа за изработка и донесување на урбанистички планови во текот на 2015 година со што се овозможува вклопување на досега легализираните објекти и се разбира понатамошен урбан и економски развој на Општина Свети Николе.

**Бр.0701- 720
16.12.2014 год.
Свети Николе**

**Претседател на
Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе., бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на
Општина Свети Николе во 2015 годин

Се објавува Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2015 година бр. 0701 – 721 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

**Бр. 0801- 716/3-5
16.12. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 83,чл.84,чл.85,чл.86 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М. „бр. 17/2011,53/11,144/12 и 25/13), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост(“Службен весник на Р.М. „бр. 93/11,65/12,75/12 и 98/12), член 15 од Статутот на Општина - Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” „бр. 01/.2006),Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12.2014 година донесе

ПРОГРАМА
за уредување на градежно земјиште на подрачјето
на Општина Свети Николе во 2015 година

ВОВЕД

Оваа програма особено ги содржи следните поглавја:

- I. Просторот кој е предмет на уредување;
- II. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште;
- III. Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- IV. Изворите на финансирањето на Програмата;
- V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
- VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба;
- VII. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII. Динамика и извршување на Програмата;
- IX. Надомест за изградба и реконструкција на инфраструктурни објекти на територијата на Општина Свети Николе.
- X. Одредби за реализација на програмата

И.ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на ова Програма за уредување на гадежно земјиште за Општина Свети Николе е просторот кој е дефиниран како градежен опфат на градежно изградено и градежно неизградено земјиште дефинирано со Урбанистички план „ЛУПД или ДУПД“ за град Свети Николе и сите останати населени места во Општина Свети Николе.

И.И . ПОДРАЧЈА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Градежното земјиште во град Свети Николе е поделено на 2 (две) зони според местоположбата во однос на централното градско подрачје и опфатот е ограничен со следното:

1.Подрачјето на 1-ва зона го опфаќа просторот помеѓу улиците:

Тргувајќи од раскрсницата помеѓу улица „Младинска“ и „Карпошева“, по улицата „Младинска“ до спој со улица „29-ти Ноември“, десно по улица „29-ти Ноември“ до спој со улица „Јанко Глигоров“, лево по улица „Јанко Глигоров“ до спој со улица „Вељко Влаховиќ“, десно по улца „Вељко Влаховиќ“ се до сервисот „Бацоц“, десно преку мостот на „Светиниколска река“ до улица „Маршал Тито“ (Дистрибуција), десно по улица „Маршал Тито“ до спој со улица „Гоце Делчев“ лево по улица „Гоце Делчев“ со спој со улица „11-ти Октомври“, десно по улица „11-ти Октомври“ до спој со улица „Септемвриска“, лево по улица „Септемвриска“ до спој со улица „Крсте Мисирков“, десно по улица „Крсте Мисирков“ до спој со улца „Овчеполска“, по целата должина на улица „Овчеполска“ до спој со улица „Питу Гули“, десно преку мост (кај Дардо) до улица „Кочо Рацин“, по улица „Кочо Рацин“ до спој со улица „Крсте Мисирков“ и лево со улица „Крсте Мисирков“ до раскрсница со „Младинска“ и улица „Карпошева“

2. Подрачјето на 2-ра зона го опфаќа просторот ограничен со улиците:

Целиот друг простор на градот, освен површината опфатена во прва зона.

3. Како посебно подрачје ќе се земе просторот на новоформираните населби Рудина и Ливади

4.Индустриска зона-Свети Николе

Оваа индустриска зона го опфаќа просторот од Земјоделското училиште кон Овче Поле, од двете страни на регионалниот пат Свети Николе - Овче Поле се до границите определени со ГУП.

Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на ГУП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласности.

5.Индустриска зона „Овче Поле,,

Оваа зона го опфаќа постојните капацитети на индустриски објекти кои се наоѓаат во делот помеѓу железничката станица и магистралниот пат М5 Штип –Велес, истите егзистираат и ново предвидените согласно Деталниот урбанистички план за индустриска зона „Овче поле,,

Инвенститорите кои ќе градат надвор од границите на УП се ослободени од трошоци за уредување на градежно земјиште, а истото треба да го направат сами и на своја сметка, но со претходно обезбедување на сите потребни согласност

6. Зона “мало стопанство”

Како посебен простор се појавува планираната Малостопанска а зона, која го опфаќа реонот помеѓу реката Периш, патот од “Југосуровина” до Здружението на возачите и автопатот Миладиновци - Штип.

7.Населени места во Општина Свети Николе

Прва зона:

А): Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,
Втора зона:

Б): Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.

В) сите останати места

ИИ. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се подразбира:

ИИ- 1 Подготвителни работи и

ИИ - 2 Расчистување на градежно земјиште

ИИ – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

Под подготвителни работи се подразбира:

- Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати.
- Изработка на урбанистички планови
- Изработка на проектна документација за изградба на инфраструктурни објекти.

ИИ – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Расчистување на градежното земјиште со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежното земјиште а градежната парцела се смета:

- Решавање на имотно правните односи;
- Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна парцела), со транспорт на материјалот до одредена депонија

ИИИ. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТите НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното земјиште е изградба на инфраструктурни објекти како што се пристапна улица, водоводна мрежа, канализациона мрежа, електро мрежа со сите свои приклучни елементи како канализациони, водомерни шахти, бандери и друго како можност за индивидуални приклучоци.

Приклучувањето на објектите во мрежата може да го вршат единствено овластени претпријатија по издадено одобрение за приклучок од Општина Свети Николе а на товар на барателите за приклучок, согласно нивните пресметки за потрошен материјал, работна рака, такси и друго..

Опремувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно, во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

ИИИ– 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со:

- изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат,(улицы со тротоари);пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови
- изградба на електрична мрежа;
- улично осветлување
- изградба на водоводна мрежа
- изградба на фекална канализација.
- Изградба на атмосферска канализација

ИИИ – 2 Повисок степен на уреденост:

Повисок степен на уреденост ги опфаќа објектите од точка **ИИИ– 1** и дополнително

- ПТТ(оптичка-телекомуникациона)мрежа
- топлификациона мрежа
- паркинг простори
- гасоводна мрежа
- пречистителна станица за отпадни води

ИИИ-3 Понизок степен на уреденост

- непречен пристап до градежна парцела од некатегоризиран јавен пат
- сопствено водоснабдување(нема приклучок на водоводна мрежа)
- септичка јама(нема приклучок на фекална канализација)
- сопствен одвод на атмосферски води(нема атмосферска канализација)
- нестандардно улично осветлување
- надземна нестандардна електрична мрежа.

ИИИ –4 Опременување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:

а.) Опременување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки објекти;
- магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти;
- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);
- изградба на јавно осветлување и
- изградба на јавно зеленило.

б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;
- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;
- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разведен орман за колективни станбени згради;

Трошоците за уредување на градежното земјиште, што подразбира примарни инфраструктурни објекти со приклучни елементи како можност за индивидуални приклучоци се на товар на Општина Свети Николе.

Трошоците за уредување на градежното земјиште, до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште, се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства, но не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна на инвеститорот.

ИИИ – 5 Опременување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела.

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши сопственикот на земјиштето согласно Одобрението за градба. (инвеститорот).

ИВ. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ - РАСХОДИ

А.Извори на финансирање		ПРИХОДИ ОД БУЏЕТ НА ОПШТИНА ден.	ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ Ден.
1	Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од корисници на земјиште за изградба на објекти	30.729.352	
2	Средства од надоместок за користење на јавно прометни површини	500.000	
3	Приходи од јавно осветлување	10.800.000	
4	Приходи од закупнина на имот на општина Свети Николе	1.000.000	
5.	Други неданочни приходи на општината	1.000.000	
6.	Надомест од продажба на градежно земјиште	24.569.039	
7.	Трансфери од Агенција за државни патишта	3.293.294	
	Приходи од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој		19.349.217
	Приходи од Агенција за животна средина		2.000.000
	Доопремување и модернизацијана ф-ка за преработка и производство на чиста вода за пиење за град Свети Николе Грант од проектот управување со речен слив на река Брегалница		4.200.910
	ВКУПНО	71.891.685	25.550.127

Б. Расходи

			БУЏЕТ	РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ Ден.
Ф		УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ		

Ф1	Ф10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		
		ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено место - Урбанистичко архитектонски проекти и ревизија на горе наведените и геодетски услуги	10.000.000	
		Вкупно ф1	10.000.000	
Ф2	Ф20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ		
		Експропријација	1.000.000	
		Надзор на изведбени работи во инфраструктурата	1.400.000	
		Подготвување на техничка документација за сите видови на проекти за инфраструктурни објекти и ревизија на горе наведените	6.000.000	
		Вкупно Ф2	8.400.000	

			Буџет	РАСХОДИ ОД ДОНАЦИИ Ден.
Ј		КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ		
Ј0	Ј0	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА		
		Фарбање на жардињери	10.000	
		Санација и фарбање на клупи во парк и плоштад	10.000	
		Фарбање на мостовски констрикции	10.000	
		Изградба на пристапни рампи	100.000	
		Вкупно Ј0	130.000	
Ј 1	Ј10	СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА		
		Реконструкција на водоводна линија на ул.Ангел Трајчев	500.000	

		Пробни бушотини за вода за пиење во с. Орел и Павчешенци	600.000	
		Вкупно J1	1.100.000	
J2	J20	Доопремување и модернизацијана ф-ка за преработка и производство на чиста вода за пиење за град Свети Николе Грант од проектот управување со речен слив на река Брегалница	1.791.685	4.200.910
		Вкупно J2	1.791.685	4.200.910
J3	J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		
		Јавно осветлување – потрошувачка на ел.енергија	3.000.000	
		Реконструкција на капацитетите за енергетика	1.500.000	
		Новогодишно украсување	350.000	
		Вкупно J30	4.850.000	
J4	J40	ЈАВНА ЧИСТОТА		
		Чистење на јавно прометни површини	3.500.000	
		Чистење на градското речно корито (2 пати во годината)	300.000	
		Уредување на платоа за контејнери	30.000	
		изработка на заштитни мрежи за контејнери	30.000	
		Набавка на контејнери	800.000	
		Зимско одржување	1.000.000	
		Проект за јавна чистота – ангажирање на лица	1.800.000	
		Вкупно J40	7.460.000	
J5	J50	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ		
		Организирање и уредување на постојки за патници	100.000	
		Вкупно J50	100.000	
J6	J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ		
		Обележување и поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација	600.000	

		Вкупно		
		J60	600.000	
J7	J70	Одржување на зелени површини околу зградите	150.000	
		Отстранување на исушени дрвја во градската средина и парковите	20.000	
		Хортикултурно уредување	200.000	
		Пошумување	100.000	
		Вкупно		
		J70	470.000	
J8	J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		
		Рушење на бесправно изградени објекти	360.000	
		Ерадикација на животни скитници и дератизација	300.000	
		Вкупно		
		J80	660.000	
ЈД	ЈДО	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА		
	ЈДО	Набавка на бехатон плочки	2.500.000	
		Изградба на пристапен пат: -Била Зора -Брана Мавровица		9.650.000
	ЈДА	Реконструкција и санација на улици во градот -Цветан Димов -Ангел Трајчев - 11 Октомври	22.000.000	
		Санација на улици во рурални средини Ерџелија,Амзабегово,дел Мустафино,Црнилиште,Го робинци,Пеширово	1.200.000	
		Вкупно ЈД	25.700.000	9.650.000
ЈИ		ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		
ЈИ	ЈИА	Канализација во село Горобинци		3.801.449
		Изградба на канализациона линија на улица -Михајло Апостолски -Гаврило Гаврилски -Населба Горобински пат -Населба Ливади	1.000.000	
		Вкупно		
		ЈИА	1.000.000	3.801.449
ЈИ	ЈИВ	Реконструкција на речно корито на Горобинска река		2.000.000

		Вкупно		2.000.000
ЈЈ	ЈЈ0	ИЗГРАДБА НА ДЕПОНИИ		
		Расчистување на диви депонии	150.000	
		Рекултивирање на градската депонија „Љубин дол“	100.000	
		Уредување на простори за депонирање во селата	200.000	
		Вкупно ЈЈ0	450.000	
ЈЛ	ЈЛА	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
	ЈЛА	Изградба на градска капела	4.900.000	
		Вкупно Ј Л	4.900.000	
ЈК	ЈКА	ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
		Набавка на половни возила за собирање на смет	1.000.000	
		Вкупно Ј К	1.000.000	
ЈМ	ЈМ0	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
		Уредување на парковска површина	100.000	
		Вкупно	100.000	
ЈМ	ЈМА	ИЗГРАДБА ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО		
		Изградба на парковски површини со детски игралишта во шест села Немањници, Пеширово, Муст афино, Амзабегово, Кадрифаково и Ерџелија		5.897.768
		Изградба на парковски површини со детски игралишта во три села Црнилиште, Горобинци и Ѓуѓанци	3.000.000	
		Вкупно	3.000.000	5.897.768
ЈН	ЈН0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
		Набавка на клупи за седење на јавни површини	150.000	
		Набавка и поставување на цветни жардињери	30.000	
		Вкупно ЈН	180.000	

ВКУПНО ЗА Ј-ПРОГРАМА	53.491.685	25.550.127
ВКУПНО Ф –ПРОГРАМА	18.400.000	
СЕ ВКУПНО	71.891.685	25.550.127

Добиен е Гранд од ГИЗ РЕД –Германија за Проект за изготвување на техничка документација за селата :

Ерџелија,Кадрифаково,Пеширово,Амзабегово,Црнилиште и Мустафино за приклучување на постојаниот систем за водоснабдување.

Како и изготвување на техничка документација за пречистителна станица за вода за пиење во град Свети Николе во износ од 20.000 ЕУР во денарска противвредност од 1.230.000,00 денари.

По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција.

Општина Свети Николе има добиено средства кои се капитални но затоа што тие средства се одобрени и постапката за јавна набавка ќе се спроведува во Министерството за транспорт и врски не се искажани номинално во нашиот буџет.

Со парите добиени од Светска банка ќе се изврши санација и реконструкција на улиците Младинска и Крсте Мисирков ,како и комплет санација и реконструкција на водоводната и канализационата мрежа во износ од 48.000.000,00 денари .

Со пари од Европска банка во износ од 10.000.000,00 денари ќе се врши изградба на водоводна и канализациона мрежа на ул. Михајло Апостолски,Гаврило Гаврилски,Населба Сопотски пат и населба Ливади.

ВИ.Висина на комуналниот надоместок за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Свети Николе

(1) Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост се пресметува по м2 корисна површина врз основа на заверениот основен проект помножен со следните коефициенти:

1. За станбени објекти:
 - станбени повшини, 1,0,
 - станбени простории со висина до 2,50м, потпокривен простор 0,2
 - лоџија затворена од три страни, 0.4.
 - подлогија затворена од две страни,0,3,
 - балкони, тераси, 0,2,
 - заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2,
 - помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,
 - трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од објектот, 0,3,
 - скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,
 - стражарница, управител, простории за одмор, 0,5,
 - паркиралиштаи гаражи, 0,1.
2. За деловни јавни производни објекти:

- простории, 1,0,
- магацини, 0,5,
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,
- трафостаница до 35 Кв во објект и надвор од објект, 0,4,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,
- паркиралиштаи гаражи, 0,1,
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,
- подлоѓија затворена од две страни, 0. 4,
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3.

3. За други објекти:

- катни гаражи, 0,05
- спортски покриени објекти, 0,5
- спортски откриени објекти, 0,3
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,
- отворени пазаришта-за 30% од површината на локацијата, 1,0
- базени, 0,2,
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.

4. За објектите од група на класа на намени „Г“, -производство, дистрибуција и сервиси (Г1, Г2, Г3, Г4) 0,05

5. Бензински пумпи и нивни придружни објекти (продавници, кафитерии, ресторани, авто сервиси, автосалони и помошни простории) 1,0

6. За објекти од група на класи на намени Б5 (угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта) и за група на класи на намени А4 (хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски и ловен дом) -сите простории 0,05

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметуваат површините на:

- зидови и другите конструктивни елементи,
- инсталационите канали,
- окната на лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта.
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство

(3) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уредување, се пресметува на 50% од вкупната површина.

(4) За објектите од класи на намени „Г“, висината на трошоците не смее да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во РМ за последната година помножена со коефициентите опишани во предходниот став.

(5) Доколку со изградба на објекти е предвидено отстранување на постоен објект за пресметување на висината на надоместокот за уредување се минусира соодветната корисна површина на објекти утврдени во имотниот лист.

Врз основа на тоа висината на надоместокот е даден по зони поодделно:

ЗОНА - 1

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новogradби, доградби и надградби	1.550,00 ден/м ²
2	Комунален надоместок по основ на корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инсталации	2.900,00 ден/м ²
3	Комунален надоместок по основ пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	1.350,00 ден/м ²
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	2.900,00 ден/м ²
5.	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за деловен простор	4.600,00 ден/м ²

ЗОНА - 2

1	комунален надоместок по основ на корисна станбена површина за новogradби, доградби и надградби	1.450,00ден.м ²
2	Комунален надоместок по основ корисна деловна површина за локации со неуреден партер, со обезбеден пристап и инсталации	2.300,00 ден/м ²
3	Комунален надоместок по основ на пренамена од корисна станбена површина во корисна деловна површина	850,00 ден/м ²
4	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за станбен простор	2.500,00 ден/м ²
5.	За објекти од категорија А-2(колективно домување) за деловен простор	4.200,00 ден/м ²

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште во зона „1,,и во зона „2,, е според дадените табели со исклучок за објекти од „Г,, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2013 година помножена со коефициентите од точка ВИ од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Населба “ЛИВАДИ” и “РУДИНА”

За новоформираните населби “Ливади” и “Рудина” ќе важат цените од 1 зона поради тоа што во истите има најголеми трошоци за инфраструктурно уредување. Со оглед на тоа, што веќе има изградени објекти за кои ќе се води постапка за легализација, а кои имаат дел од инфраструктурата (водовод, канализација, електрика) наведената сума ќе се корегира доколку инвеститорите имаат писмен доказ за сопствени учество во постојните водови согласно детален урбанистички план.

ИНДУСТРИСКА ЗОНА-Свети Николе

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок за објекти од „Г“, класа на намени ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014 година помножена со коефициентите од точка ВИ од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

ИНДУСТРИСКА ЗОНА,,Овче поле,,

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објект од „Г“, класа на намени која ќе изнесува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014 година помножена со коефициентите од точка ВИ од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

зона “МАЛО СТОПАНСТВО”

Висината на надоместок за уредување на градежно земјиште на овој дел ќе биде како во зона 2 со исклучок на објектите со класа на намени „Г“, каде штовисината на надомест ќе се пресметува 30% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014 година помножена со коефициентите од точка ВИ од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Населени места во Општина Свети Николе

Во населените места во Општината - Свети Николе, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа по зони и тоа на следниот начин:

Прва зона:

За: Пеширово, Амзабегово, Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Горобинци,. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 20 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г“, класа на намени ќе изнесува 20% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014 година помножена со коефициентите од точка ВИ од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Втора зона:

За: Мездра, Долно Ѓуѓанци, Немањици, Трстеник, Сопот, Преод, Малино, Стањевци, Павлешенци, Мечкуевци, Ранченци и Кнежје.

.. Надоместокот за оваа зона ќе изнесува 15 % од висината во зона 2 за град Свети Николе со исклучок на за објекти од „Г“, класа на намени ќе изнесува 15% од просечно исплатена нето плата во РМ за последната 2014 година помножена со коефициентите од точка ВИ од оваа програма а согласно правилникот за степен и висина на трошоци за уредување на градежно земјиште сл.в.на РМ бр98/12 .

Трета зона:

За сите други места во општина Свети Николе, не се плаќа надоместок.

Трошоците за уредување на повисок степен на уреденост може да се зголемат доколку се изведени инфраструктурни мрежи од повисок степен за најмногу 20% од утврдените трошокови.

Трошоците за уредување на понизок степен на уреденост може да се намалат доколку се изведени сите инфраструктурни објекти за понизок степен за најмалку 80% од утврдените трошокови.

ВИИ. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена заверена проектна документација енергетски и други согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување -целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за делумно уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

За објекти за кои до донесување на Законот за Локална самоуправа има склучени Договори за надоместок за уредување на градежно земјиште, а врз основа на донесените тогашни Решенија за локациски услови, помеѓу корисниците на земјиштето и Општина Свети Николе и во меѓувреме се поништени решенијата за локациски услови, а е издадена нова заверена проектна документација, ново настанатите односи ќе се регулираат со Анекс договор кон основниот Договор помеѓу Општината и корисникот на земјиштето. За исотот корисникот на земјиштето е должен да достави документ – дека во претходниот период документацијата му била поништена.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и банкова гаранција за правни или востановена хипотека за физички лица(согласно чл.59 ст.12и ст.13. од Законот за градење сл.в.на РМ бр.59/11). Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниот начин:

-За вкупен износ на надоместокот до 32.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучување на договорот во целост.

-За вкупниот износ на надоместокот од 32.000,00 денари до 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.

- За вкупен износ на надоместокот над 96.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.

При наплатување на надоместокот за уредување на градежно земјиште во случај на легализација (каде има донесено ДУП-ови) на веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши во готово, без оглед на висината на надоместокот, по утврдени законски акти.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за уредување на градежно земјиште.

ВИИИ. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

ИЏ. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА

1. Градителите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност:

до 100.000,00ден	1%	
од 100.000,00 до 500.000,00 ден	0.6%	но не помалку од 1.000,00ден
од 500.000,00 до 1.000.000,00 ден	0,5%	но не помалку од 3.000,00ден
од 1.000.000,00 до 5.000.000,00 ден	0,3%	но не помалку од 5.000,00ден
над 5.000.000,00 ден	0,2%	

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање на цените од тендерската документација.

Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.

Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и инвестиционо одржување, поправки, адаптации, и слични работи на кој не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште .

Џ. ОДРЕДБИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

1. За новите урбанистички планови минималната корисна станбена површина за изградба на која се пресметува комунален надоместок се утврдува на минимум 25% од вкупно планираната развиена станбена површина за градба согласно деталниот урбанистички план односно согласно параметрите за секоја градежна парцела.

За постарите урбанистички планови каде објектот се дефинира со маркица за градба минимум корисна површина на која се плаќа надоместок е 140м².

2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален карактер) само за корисна станбена површина на деловен простор.

3. Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува

4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, намален за корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка документација.

5. За бесправно изградени објекти, а накнадно вклопени (легализација) во Урбанистичкиот план ќе се плаќа комунален надоместок согласно закон и во висина утврдена со оваа Програма според локалитетот во кој се наоѓаат.

6. Одобрението ќе се издава по целосната уплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште или со обезбедена гаранција за надоместокот (банкова, хипотека и др.).

7. За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат како соодветен платен дел од надоместокот во м², според важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за кој не е извршено плаќањето, до денот на стапувањето во сила на оваа Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.

8. Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениот дел од надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето.

9. Советот на Општина Свети Николе може да донесе Одлука за делумно или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објект во индустриска зона по претходно доставен бизнис план и договор со точно дефиниран број и динамика на остварени вработувања.

10. При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

11. Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

12. За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Свети Николе.

13. Ова Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”, а ќе се применува од 01.01.2014 година.

Бр. 0701- 721
16.12.2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе., бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2015 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2015 година бр. 0701 – 722 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-6
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12.2014 год.,донесе:

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во
2015 година

И. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт, млади во 2015 година се:

1. Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот.
2. Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

ИИ. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Свети Николе во државата и надвор од неа.

Р. бр.	Активност	Носител	Предвидени средства од Општина Свети Николе	Вкупно
И. СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ				
1.	Турнир во мал фудбал	Општина Свети Николе	70.000	70.000
2.	Избор на најдобар спортист и спортска екипа за 2014 година	Општина Свети Николе	20.000	20.000
3	Меморијален Турнир во Кошарка „Горан Трајчев“ – Шлем	Општинја Свети Николе	30.000	30.000
4	Уличисни лиги во основните училишта	Општина Свети Николе	60.000	60.000

Вкупно И:		180.000	180.000
ИИ. ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ			
	ФК Овче Поле Јуниор	60.000	60.000
	ФК Овче Поле	600.000	600.000
	Женски ракометен клуб "Овче Поле" СУ	150.000	150.000
	Младински Кошаркарски клуб Овче Поле	40.000	40.000
	КМФ Овче Поле	30.000	30.000
	Шаховски клуб Овче Поле	40.000	40.000
	РК Овче Поле	300.000	300.000
Вкупно ИИ:		1.220.000	1.220.000
ВКУПНО : И + ИИ		1.400.000	

ИИИ. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе, од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за спорт и млади, спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2015 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

ИВ. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе спортските манифестации ќе ги помага и со:

- почесно покровителство;
 - доделување награди и признанија,
 - обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
 - учество на промотивни и протоколарни средби.
- Општината на младите ќе им помага преку:
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

В. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

Образложение

Вака концепираната Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади овозможува да се задржат активностите што во изминативе неколку години се поддржани од Буџетот на општината.

Во областа на спортот во Програмата се предвидуваат оние спортски манифестации што го оправдаа своето одржување во претходната година, како и оние клубови и здруженија кои се јавија на јавниот повик со свои програми и извештаи, а се со цел транспарентно и правилно доделување на средствата предвидени за областа спорт.

0701- 722
16.12.2014 г.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2015 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2015 година бр. 0701 – 723 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

**Бр. 0801- 716/3-7
16.12. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” бр.5/02 и Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12л. 2014 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2015 година

Рамка на програмата

Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува:

„Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика; поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство”.

Оваа област е предмет на уредување со следните закони:

- Закон за трговија („Сл. весник на РМ” бр. 16/04)
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04)
- Закон за вршење на занаетчиска дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04)
- Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ” бр. 62/04)
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ” бр. 38/04)
- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ” бр. 28/04).

Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2015 година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти, како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.

Развојни приоритети

Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој во текот на 2015 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој и Нацрт Стратегијата за локален развој на Општина Свети Николе. Во 2015 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни

форми на туризам – како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови вработувања.

Цел

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Свети Николе.

Програмски активности

Проектите на Општина Свети Николе во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2015 година, тековните задачи ќе се однесуваат на воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината, давање на консултантски услуги на МСП секторот, организирање на обуки, семинари и работилници за МСП, посредување при вработување во МСП, како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни организации и институции.

Општина Свети Николе ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на инвестиции.

Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции.

Предвидените активности, генерално можат да се групираат во:

Поддршка на локалниот економски развој

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе	Донација
1.	Одржување на редовни состаноци на Економскиот совет	60.000	
2.	Основање на совет на пензионери	30.000	
3.	Јавен повик за изработување на сувенир на градот	150.000	
4.	Европска недела на претприемачи	50.000	
5.	Настап на саемски манифестации	100 000	
6.	Зајакнување на капацитетите за локален економски развој	30 000	
7.	Изработка на Студија за потенцијалот за развој на алтернативен туризам	100 000	
ВКУПНО:		520.000	

Поддршка на регионалниот економски развој

Ред. бр.	Активност	Предвидени средства (ден.)	Предвидени средства (ден.) со измени и дополнувања
1.	Учество во финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион за 5 години	184.850 (10 ден./жител)	184.850 (10 ден./жител)
ВКУПНО:		184.850	184.850

**Општина Свети Николе алицираше на следните проекти за кои сеуште се нема одговор, во кои има предвидено сопствено финансиско учество:

- Проект – Реконструкција на азбестен кров во ООУ „Кирил и Методиј“
- Проект – Реконструкција на кров во ООУ „Даме Груев“, с.Ерџелија
- Проект – Реконструкција на столарија во детска градинка „Рахилка Гонева“ – клон 1
- Проект – Поставување на две детски игралишта во град Свети Николе и едно детско игралиште за лица со посебни потреби во дворот на Дневниот центар за лица со посебни потреби
- Проект – Во соработка со НВО „Агроник“ се аплицира проект „Поддршка на сегашни и идни земјоделски претприемачи преку Бизнис акцелератор услуга“
- Проект - Општинско корисна работа (ОКО сервис) привремено вработување на социјално – ранливи категории на лица.
- Проект – Социјална инклузија, почит и достоинство за лицата со попреченост и лица во социјален ризик од микро-регионот Свети Николе - Штип
- Проекти аплицирани од страна на Центарот за развој на Вардарски плански регион

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 704.850,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Одржување на редовни состаноци на Економскиот совет. По основањето на економскиот совет, чија цел е да претставува место на коешто ќе се води континуиран дијалог помеѓу локалната самоуправа и бизнис секторот од Општина Свети Николе ќе се овозможи навремено препознавање на проблеми, создавањето на иницијативи, како и подобрување на целокупната економска клима и трговската понуда во Општина Свети Николе. Состаноците на Советот е предвидено да се одржуваат најмалку еднаш во три месеци.

Основање на совет на пензионери – советот би бил составен од претставници на здруженијата на пензионери, како и истакнати лица коишто се експерти во својата сфера а се пензионирани по разни основи. Целта на овој совет ќе биде да дава свој совети и сугестии до Градоначалникот на Општина Свети Николе, секој од страната на својата сфера на делување и познавање. Со своето делување советот би дал огромна помош на локалната економија и Општината во целост. Истото тело исто така би пренесувало барањата на пензионерите од Општина Свети Николе.

Јавен повик за избор на идејно решение за изработка на сувенир на град Свети Николе. Оваа активност е на некој начин продолжение на претходниот проект од кој како краен производ ќе произлезат занаетчиски изработки-ракотворби карактеристични за Свети Николе. Со учество на граѓаните ќе биде направен избор на најрепрезентативниот примерок/ци за сувенир на градот. Средствата предвидени во оваа ставка се наменети за изработка на сувенирот/те во одреден број на примероци, промоција и организирање на неговата продажба на посетителите во општината.

Европска недела на претприемачи – Европската недела на претприемачи ќе претставува платформа за промоција на инвестициски можности во Свети Николе. Ќе обезбедиме услови за поврзување на странски и домашни инвеститори со цел развој на претпријатија на територија на Свети Николе.

Настап на саемски манифестации. Како дел од редовните промотивни активности општината и во 2015 година планира активно да се вклучи во саемските манифестации на регионално и национално ниво со цел промовирање на општинските потенцијали и презентирање на постигнатите резултати. Средствата се наменети за закуп на штанд и подготовка на настапот на саем.

Студија за истражување на потенцијалот за развој на алтернативен туризам во општината. Како појдовна точка во развојот на алтернативниот туризмот како економска гранка со потенцијал во општината, е спроведување на истражување со цел изработка на студија од страна на стручни лица од оваа област. Со земање во предвид на сите фактори кои влијаат на натамошниот развој ќе произлезат сите туристички мотиви на територијата на општината кои имаат потенцијал да бидат двигатели на развојот на туризмот на овие простори. Согласно резултатите од истражувањето ќе се утврди туристичка понуда, начин и средства за промоција на истата пред потенцијалните туристи и љубители на алтернативните форми на туризам.

Бр.0701- 723
16.12.2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе за
поддршка на НВО секторот во 2015 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2015 година бр. 0701 – 724 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16.12.2014 година.

Бр. 0801- 716/3-8
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата за активности на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2015 година

И. ЦЕЛИ

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2015 година се:

1. Грижата за младите и соработка со НВО секторот, во согласност со можностите.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата на граѓани.
3. Афирмација на Општина Свети Николе како општина со развиена мрежа на НВО кои остваруваат соработка со НВО.

ИИ. АКТИВНОСТИ

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување,
- афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Свети Николе ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

ВИ. ПОДДРШКА НА НВО		Буџет на Општина Свети Николе за 2015 година
1.	Доброволно противпожарно друштво	50.000
2.	Градско мандолинско друштво „Свети Никола“	60.000
3.	Спортско риболовно друштво Мрена	150.000
4.	Здружение на пензионери БМГ	20.000
5.	Здружение на Пчелари Овчеполско сонце	50.000
6.	Здружение на Земјоделци Овчеполски Фармер	20.000
7.	Граѓанска иницијатива на жени	20.000
8.	Општински одбор на Сојузот на борците	20.000
9.	Извиднички одред Гоце Делчев	50.000
10.	Организација на Жени на Град Свети Николе	40.000
11.	ЗГ Илинденски марш 1903 село Немањици	100.000
12.	Здружение кинолошко друштво „Балканец 03“	20.000
13.	Здружение на пензионери на Општина Свети Николе	30.000
ВКУПНО:		630.000

ИИИ. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе од спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2015 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

ИВ. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија,
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош,
- учество на промотивни и протоколарни средби.
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,
- организирање кампањи
- организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

В. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Одделението за образование, култура, здравство, социјална заштита и соработка со здруженија на граѓани и фондации во Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Образложение

Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја развива. Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на граѓани, големиот број реализирани партнерски проекти, создадоа основа и оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.

Преку поддршката што Општина Свети Николе ја дава на развојот на НВО секторот во најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие две области во најголем дел имаат членство што припаѓа на оваа популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена преку другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите на граѓанскиот сектор.

Општина Свети Николе долгорочно ќе го поддржува граѓанскиот сектор и целите што заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги постигнат во интерес на заедницата.

**Бр.0701-724
16.12. 2014 година
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2015 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2015 година бр. 0701 – 725 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година

**Бр. 0801- 716/3-9
16.12. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12.2014година, донесе

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2015 година

Рамка на програмата

Интензивирањето на меѓународната соработка е едно од приоритетните прашања во рамките на заложбите за динамичен развој на Општина Свети Николе. И покрај фактот што меѓународната соработка ќе биде во фокусот на вниманието по официјалниот старт на имплементацијата на втората компонента од Инструментот за предпристапна помош - ИПА, постоењето и одржувањето на оваа Програма оди во прилог на зајакнувањето на капацитетите на општината на планот на меѓународната соработка.

Досега, меѓународната соработка се остваруваше најмногу преку организацијата на културни манифестации од меѓународен карактер и недостигаа конкретни активности за продлабочување на соработката во сите области од работата на локалната самоуправа, а особено на планот на креирање и имплементација на заеднички проектни активности.

Според најавите од Делегацијата на Европската Комисија, во периодот што следи ќе се отворат можности за интензивирање на меѓународната соработка и на планот на инфраструктурниот развој и локалната економија како и на планот на регионалниот развој.

Општина Свети Николе веќе има воспоставено добра меѓународна соработка со збратимените градови Чичевац, Република Србија и Сапарева бања, Република Бугарија, на планот на размена на информации и искуства, како и иницирање на заеднички проекти. Наши уметници и писатели престојуваа на значајни културни манифестации во Република Бугарија, а меѓународната соработка во голема мера ја продлабочија и традиционалните културни манифестации на Општината од меѓународен карактер.

Општината учествуваше во проектот Е-ГУЕСС „Подобрување на развојот во склад со Европската стратегија за оджливост 2020“, заедно со 9 други општини од Европа, и тоа: Асоцијација на Општини Таласа (Кастинјано дел Капо и Трикасе) – Италија (носител на проектот), Општина Пајарес де Адаја - Шпанија, Општина Делта - Грција, Општина Царникава и Општина Мерсрагс – Латвија, Општина Цинцарени – Романија, Општина Садово – Бугарија, Општина Постира – Хрватска и Општина Агрос – Кипар. Преку проектот се одржуваа семинари во сите партнер организации, на теми од оваа Стратегија со активно граѓанско учество, каде по одржување на овие семинари, се потпишаа Меморандуми за збратимување помеѓу општините учеснички. Општината воспостави соработка со општина Делта - Република Грција и на друг заеднички проект во рамки на Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Грција. На овој начин се отвори можност Општина Свети Николе заедно со партнер-општината од Р.Грција да аплицира и користи средства од оваа ЕУ Програма.

Општина Свети Николе е членка на Еврорегионот Морава – Пчиња – Струма и седиштето на овој регион е во Општина Свети Николе. Ова членство ја изразува подготвеноста и интересот на Општина Свети Николе за остварување на регионална и прекугранична соработка.

Евроинтегративните процеси отвораат многу можности за соработка и поврзување на регионите на територијата на Европа и што е најзначајно за општините и соработка на ниво на локална самоуправа.

Ова е особено значајно во процесот на идентификација на општини од странство, потенцијални партнери за реализација на комплементарни и комплексни проекти во рамките на ИПА.

Во текот на 2015 година Општина Свети Николе ќе работи на продлабочување на постоечките соработки и проширување на соработка и контакти со други општини и во останати области, од интерес за економски развој на Општината и нејзино пошироко промовирање. Во прилог на ова е и заложбата за проширување и продлабочување на соработката на Општината со дипломатските претставништва во земјава.

Во 2015 година меѓународната соработка покрај на интензивирањето на културната соработка ќе се фокусира на зајакнување на можностите и реализација на конкретни проекти со збратимените градови.

Од особена важност е реализацијата на проекти во областа на:

- локалниот економски развој и инвестиционите програми, посебно остварување на бизнис соработки;
- зајакнувањето на капацитетите во контекст на подобрување на услугите на граѓаните преку размена на позитивни искуства;
- заштитата на животната средина и природата;
- алтернативни форми на туризам;
- обновливи извори на енергија;
- урбанистичко планирање;
- образование;
- спорт и култура.

Генерална цел

Генералната цел на Програмата е да се продлабочи меѓународната соработка преку реализација на конкретни активности и проекти во рамките на евроинтегративните процеси.

Конкретни цели

- Продлабочување на соработката со збратимените градови на Свети Николе;
- Реализација на заеднички активности и проекти;
- Зајакнување на капацитетите преку размена на искуства;
- Можности за туристичка и економска промоција на Свети Николе.

Активности

Продлабочувањето на меѓународната соработка ќе ги опфати следните активности:

- Интензивирање на комуникацијата со збратимените градови на Свети Николе со користење на можностите на глобалната Интернет мрежа;
- Организиран престој на делегации во Свети Николе;
- Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација во збратимените градови на Свети Николе;
- Организирање на средби и утврдување на конкретни активности;
- Аплицирање на заеднички проекти во рамките на евроинтегративните процеси;
- Размена на искуства;
- Примена на стекнатите позитивни искуства;
- Организирано учество на претставници на културно уметнички друштва, групи и индивидуални уметници на значајни културни и спортски манифестации.

На интензивирањето на меѓународната соработка покрај Градоначалникот и општинската администрација ќе учествува и Советот на Општината, чии членови ќе бидат вклучени во процесите на взаемни посети и размена на искуства со збратимените градови. Од особена важност е Советот на општината активно да учествува со свои иницијативи во продлабочувањето на меѓународната соработка.

Секоја реализирана активност ќе биде од корист на граѓаните и можностите за интензивирање на развојот на локалната заедница, што како повратен ефект ќе обезбеди дополнителни приходи и ќе ја оправда Програмата и нејзината одржливост.

Ред. бр.	Активност	Буџет на општина Свети Николе
1.	Организиран престој на делегации во Свети Николе	150.000
2.	Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот	80.000

	на Општината и претставници на општинската администрација	
3.	Организирано учество на групи и поединци од општината на значајни манифестации, саеми и семинари во странство	369.000
ВКУПНО:		599.000

Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 599.000 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година и кофинансирани од страна на домашни и меѓународните институции, агенции и фондации.

Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Оваа програма претставува поддршка на заложбите на Општина Свети Николе за интензивирање на меѓународната соработка со збратимените општини. Исто така, Програмата создава можности за воспоставување на соработка со други градови од Балканот, Европа и пошироко, во прилог на исполнувањето на предусловите за користење на фондовите на ЕУ и конкретно програмите за прекугранична соработка.

1. Организиран престој на делегации во Свети Николе. Програмата ќе овозможи престој на делегации во Општина Свети Николе од општините во соседството со кои е воспоставена соработка.

2. Организирани посети на Градоначалникот, членовите на Советот на Општината и претставници на општинската администрација. Програмата ќе овозможи престој на делегации на Општина Свети Николе во странство како и посета на делегации од општините со кои е воспоставена соработка.

3. Организирано учество на групи и поединци од општината на значајни манифестации, саеми и работилници. Програмата за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2015 година, ќе овозможи и промовирање на Општината на различни манифестации и саеми од меѓународен карактер.

Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и Комисијата за евроинтеграции го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

Бр. 0701- 725
16.12.2014
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за работа на Комисијата за родова
рамноправност за 2015 година

Се објавува Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2015 година бр. 0701 – 726 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-10
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ("Службен весник на Р.М. "бр 5/02), како и член 40 став 1 од Статутот на Општина Свети Николе (Службен гласник бр.1/06) и член 125 од Деловникот на Советот на Општина Свети Николе (Службен гласник бр.2/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12. 2014 година, донесе

ПРОГРАМА

за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2015 година

Комисијата за родова рамноправност е посебно тело на Општина Свети Николе формирана како постојана Комисија. Комисијата за првпат е формирана со Решение бр.0701-260 на Советот на Општина Свети Николе на 16.05.2005 година со назив Комисија за родова рамноправност, која има задача и цел да го промовира родовиот концепт на Општината.

Цел на Комисијата за родова рамноправност е да го промовира принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите во сите сфери на јавниот, општествениот и приватниот сектор, кој овозможува остварување на нивните права произлезени од законите на Р.Македонија. Комисијата има за цел да ја инкорпорираа родовата перспектива и еднаквите можности во локалната политика, да ја унапреди состојбата на жените на локално ниво и да ги реализира стратешките цели на Националниот план за акција за родова рамноправност и на Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Главна задача на Комисијата е да работи на унапредување на состојбата на жените и на обезбедување еднакви можности за мажите и жените на локално ниво преку процесот на изготвување и усвојување на политики, нивно спроведување, мониторинг и евалуација на постигнатите резултати. Задача на Комисијата е и вклучување на родовиот концепт во процесот на проценување на импликациите од несоодветната вклученост на жените и мажите во секоја планирана акција како во политиките така и во програмите во секоја област.

Воспоставувањето на еднаквите можности е обврска на целото општество и претставува отстранување на пречките за остварување на еднаквост меѓу жените и мажите. Преку промоција на принципот за воспоставување еднакви можности на жените и мажите се влијае на отстранување на нееднаквиот третман на жените и мажите и се воспоставуваат услови за воведување на еднакво учество на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење. Во тој контекст постигнувањето на родова рамноправност значи да се работи со мажите и жените во сите сектори, но со посебен осврт на оние кои ги донесуваат одлуките и кои влијаат на политиките и активностите на локално и на национално ниво.

ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ

1. Управување со човечки ресурси

Развојот на капацитетите на членовите на Комисијата за родова рамноправност е неопходност заради вметнување на родовата компонента во сите локални политики. Преку реализирање на едукативни работилници, обуки, семинари би се зајакнале капацитетите на членовите на комисијата и би се подигнала свеста за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот, а посебно во процесите на одлучување. Една од можностите за напредок на комисијата е да соработува со Комисијата за еднакви можности во Собранието на Република Македонија и да соработува со соседни комисии за родова рамноправност поддржувајќи добри примери и практики од комисиите кои покажале извесен напредок по одредено прашање (општина со општина).

2. Социјална заштита

Социјалната заштита како систем на мерки, активности и политики, е насочена кон спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен секој човек, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и сопствена заштита. Се уште во нашето општество се прикажува родова диспропорција во бројот на евидентирани машки и женски корисници на услуги во различни категории. Жените се јасно препознаени како доминантно евидентирани жртви на семејно насилство, носителки на згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство, а мажите како лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на малолетничка деликвенција.

3. Економски развој

Економскиот развој претставува еден од најзначајните фактори и цел во постигнувањето на родовата еднаквост, која во себе содржи повеќе елементи насочени кон: елиминација на разните форми на дискриминација, промовирање на повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на вработени и квалитет на вработувањето и на крај намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата, промовирање на социјално претприемништво како и нудење на помош при регистрирање на жени-земјоделки од руралните средини.

4. Човекови права

Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе работи на унапредувањето на женските човекови права и родовата еднаквост, преку спроведување на кампањи, трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста и знаењето на јавноста за своите фундаментални права, препознавање на дискриминација по основа на пол, со цел воспоставување на еднакви можности и отстранување на сите видови на дискриминација.

5. Здравство

Здравството претставува значајна област во која е неопходно инкорпорирање на родовата компонента. Во оваа област Комисијата при Општина Свети Николе ќе се залага за подобрување на здравјето кај жените преку преземање на активности за подигање на свеста на жените за постоење на превентивни програми, а посебно залагање за имплементирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво.

ФОРМИ И ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ

- Организирање на разни настани (трибини, јавни расправи, дебати, тркалезни маси, едукативни работилници иницирани по приоритетни родови прашања);
- Организирање на кампањи за промовирање на родовата рамноправност;
- Соработување со релевантни НВО и институции и нивно заедничко дејствување;
- Соработување со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност;
- Воспоставување партнерство со бизнис заедници;
- Лобирање врз одговорните субјекти за обезбедување на еднакви можности меѓу половите;
- Изработка на стратешки документи релевантни за родовата рамноправност.

1. Активности во областа на Управување со човечки ресурси

Активност 1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата за родова рамноправност за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите на креирање на политики и одлучување на локално ниво;

Активност 1.2. Изработување на Акционен план за родова рамноправност за 2015-2017 година на локално ниво;

Активност 1.3. Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност и НВО.

2. Активности во областа на Социјалната заштита

Активност 2.1. Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели од родов аспект за одредени целни групи (жени самохрани мајки, жртви на семејно насилство, носителки на згрижувачки семејства, жртви на трговија со луѓе, лица што сакаат да стапат во брак пред полнолетство, лица што злоупотребуваат дрога или други психотропни супстанции, сторители на семејно насилство или сторители на малолетничка деликвенција);

Активност 2.2. Состаноци со сите релевантни фактори кои работат на полето за социјална заштита или ја третираат проблематиката на социјално ранливи групи;

Активност 2.3. Зајакнување на капацитетите за препознавање на родово базирано насилство и подигање на свеста на граѓаните за родово базирано насилство.

3. Активности во областа на Економски развој

Активност 3.1. Промовирање на локални акции за вработување на жените и залагање за вработување на жени на одлучувачки позиции;

Активност 3.2. Промовирање на социјално претприемништво;

4. Активности во областа на Човекови права

Активност 4.1. Организирање на трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста за своите фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата рамноправност и препознавање на дискриминација;

Активност 4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против семејно насилство и другите видови на насилство врз жените;

Активност 4.3. Спроведување на активности за заштита на жртвите на трговијата со жени и деца, пријавување до Одделението за родова рамноправност при МТСП за поведување на постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите и правна заштита на дискриминирани лица.

5. Активности во областа на Здравство

Активност 5.1 Промовирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво;

Активност 5.2 Спроведување на активности/кампањи по повод месец на борба против рак на дојка и навремена здравствена заштита на жените;

Активност 5.3 Остварување на средби и соработка со Јавниот здравен дом од Свети Николе.

Дефинирани приоритети за 2015 година.

Комисијата за родова рамноправност при Советот на општина Свети Николе, преку една широка дебата во која учествуваа релевантни субјекти од Општината ги дефинираа приоритетите за 2014 година кои се сржта на оваа Локална Програма за родова рамноправност за 2015 година.

ОБЛАСТ	АКТИВНОСТИ	ОДГОВОРНОСТ	БУЏЕТ на ОПШТИНА
1. УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ	1.1. Спроведување на обуки на членовите на Комисијата за родова рамноправност за важноста од учеството на жените во политичкиот и јавниот живот и во процесите на креирање на политики и одлучување на локално ниво	КЕМ и НВО	0,00
	1.2. Изработување на локален Акционен план заеднакви можности на жените и мажите за 2015 - 2017	КЕМ, НВО, МВР, ЦСР, Здравен дом, училишта итн	20.000,00
	1.3. Организирање на состаноци со КЕМ при Собрание на РМ и други комисии за родова рамноправност и НВО	КЕМ и НВО	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 1:		20.000,00
2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	2.1. Обезбедување релевантни, навремени и сеопфатни статистички показатели од родов аспект за одредени целни групи	КЕМ и НВО	0,00
	2.2. Состаноци со сите релевантни фактори кои работат на полето за социјална заштита или ја третираат проблематиката на социјално ранливи групи	КЕМ и НВО	0,00
	2.3. Зајакнување на капацитетите за препознавање на родово базирано насилство и подигање на свеста на граѓаните за родово базирано насилство	КЕМ и НВО	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 2:		0,00

3. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.1. Промовирање на локални акции за вработување на жените и залагање за вработување на жени на одлучувачки позиции	КЕМ и НВО и Центар за вработување	0,00
	3.2. Промовирање на социјално претприемништво	КЕМ и НВО и Центар за вработување	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 3:		0,00
4. ЧОВЕКОВИ ПРАВА	4.1. Организирање на трибини и други активности, насочени кон подигнување на свеста за своите фундаментални права, промовирање на женските човекови права и родовата еднаквости препознавање на дискриминација	КЕМ и НВО	5.000,00
	4.2. Спроведување на кампања за 16 меѓународни дена за борба против семејно насилство и другите видови на насилство врз жените	КЕМ и НВО	5.000,00
	4.3. Спроведување на активности - заштита на жртвите на трговијата со жени и деца, пријавување до Одделението за родова рамноправност при МТСП за поведување на постапка за утврдување на нееднаков третман на жените и мажите и правна заштита на дискриминирани лица.	КЕМ и НВО	0,00
	Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 4:		10.000,00
5. ЗДРАВСТВО	5.1. Промовирање на програмите за репродуктивното здравје (бесплатни гинеколошки и мамографски прегледи) на локално ниво	КЕМ и НВО	0,00
	5.2. Спроведување на активности /кампањи по повод месец на борба против рак на дојка и навремена здравствена заштита на жените	КЕМ и НВО	10.000,00

	5.3. Остварување на средби и соработка со Јавниот здравен дом од Свети Николе.	КЕМ и НВО и Здравен Дом	0,00
	Соработка на проекти со Македонско женско лоби, UN Women и на барање на други институции	Координатор и Комисија	0,00
	Ускладување на документите со терминологијата на Законот за еднакви можности и изработка на извештаи – обрасци за работата на Комисијата и доставување до Министерство за труд и социјална политика	Координатор и Комисија	0,00
Буџетски средства потребни за реализација на активностите од област 5:			10.000,00
Вкупно Буџетски средства потребни за реализација на Програмата:			40.000,00

За реализација на претходно наведените активности, средствата ќе се обезбедат од Општината во износ од 40.000 денари, додека за дополнително финансирање на активностите ќе бидат побарани средства од донатори.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 726
16.12. 2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во
областа на социјалната заштита во 2015 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2015 година бр. 0701 – 727 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-11
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и чл.6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12.2014 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на социјалната заштита во 2015 година

И.ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :

- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
- Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

ИИ.АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Продолжување со проектот Народна кујна со проширување на опфатот на корисници од руралните средини;
- Помош за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозени семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Помош на лица со посебни потреби;
- Давање на финансиска поддршка на жените заболени од рак на дојка

ИИИ. ПРИХОДИ

Р.бр	Извори на финансирање	Буџет
1.	Средства обезбедени од блок дотации	18.550.000
2.	Средства обезбедени од целодневен престој- самофинансирачки средства	11.079.200
3.	Средства обезбедени од Буџетот на општина Свети Николе	3.102.000
4.	Средства од Донации	
	ВКУПНО	32.731.200

	АКТИВНОСТИ	Дотација	Буџет	Сопствени приходи	Донација	Вкупно
1.	Превоз за лицата со посебни потреби		15 000			15 000
2.	Набавка на социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди		60 000			60 000
3.	Канцелариски материјал за лицата со посебни потреби		5 000			5 000
4.	Одбележување на 3 декември – Меѓународен ден на лица со посебни потреби		10 000			10 000
5.	Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби		30 000			30 000
6.	Божикни подароци за социјално загрозуени семејства		350 000			350 000
7.	Летен камп за лицата со посебни потреби		60 000			60 000
8.	Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола		350 000			350 000
9.	Поддршка на социјално загрозуени лица со еднократен паричен надомест		900 000			900 000
10.	Поддршка за стари изнемоштени лица		50 000			50 000
11.	Поддршка на секое новородено дете		450 000			450 000
12.	Поддршка за склучување на бракови на лица над 40 годишна возраст		500 000			500 000
13.	Ангажирање на лица волонтери во Детска градинка		312 000			312 000
14.	Печатење на промотивен материјал		10 000			10 000
	ВКУПНО		3 102 000			3 102 000
	(ИИ) Трансфер на средства					
1.	Блок-дотации Детска градинка – плати	16.343.000				16.343.000
2.	Блок-дотации Детска градинка-материјални трошоци	2.207.000				2.207.000
3.	Приходи од самофинансирање-Детска градинка			11.079.200		11.079.200
	ВКУПНО	18.550.000	3.102.000	11.079.200		32.731.200

ИИИ. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на Општина Св.Николе предвидени за 2015 година.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Св.Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;

ИВ. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на општината.

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и Комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе.

В. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Во Општина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запустени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Свети Николе ќе ги поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и социјализација. Одбележувањето на денот на инвалидизирани лица се случува во организација на Здружението на инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во програмата K4 каде се наоѓаат сите невладини организации.

****ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Други форми на активности, кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на Општина Свети Николе се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага општината,
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

ВИ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл.гласник на Општина Свети Николе.

**Бр.0701 - 727
16.12.2014 г.
СветиНиколе**

**Цвет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за измена и дополна измена и дополна на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе во 2015 година

Се објавува Програма за измена и дополна измена и дополна на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе во 2015 година бр. 0701 – 728 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

**Бр. 0801- 716/3-12
16.12. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на Законот за јавните патишта („Службен весник на РМ” бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и 84/2008), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.12. 2014 година ја донесе следната

ПРОГРАМА

за измена и дополна на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе во 2015 година

Општи одредби:

Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на општина Свети Николе од една страна, како и изградба, одржување и реконструкција на улиците во град Св.Николе и пошироко во општината.

Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно значење за комуникација

пomeѓу населените места во општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и неки други основни предуслови за живот на човекот се основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа насока, општината Свети Николе како земјоделско сточарски регион во распространето ридско планонско подрачје, со доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може да претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во северозападниот дел на општината во така наречениот “Ѓуришки регион”.

Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со проблеми уште во стартот. Токму од тие причини општина Свети Николе, посветува исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа до населените места каде тоа досега се уште не е сторено.

Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се големи иако досега постигнатите резултати посебно во последните десетина години се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потербата од регионално и магистрално поврзување на целиот источен регион кон главниот град на Република Македонија, кој според сите природни правци логички би било да поминуваат низ општината Свети Николе, тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во општината и сите правци.

Локални патни правци за одржување :

Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени:

1. **Локален пат број 1, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село Црнилиште**, во должина од 3,56 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни банкини од по 1,00 метар од двете страни на патот; делумно 1,8 км
2. **Локален пат број 2, од село Црнилиште до спојот со магистралниот пат М-5 кај село Сарамзалино**, во должина од 2,74 км, изработен од тампониран слој на чакал, од кој асфалтирана е делница од 1,3км;
3. **Локален пат број 3, од село Пеширово до село Црнилиште**, во должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5,5 м, асфалтиран
4. **Локален пат број 4, спој од регионален пат Р-105, кон село Ерџелија до село Мустафино**, во должина од 7,7 км и ширина на коловозот од 5м изработен од асфалт како и банкини од двете страни од по 1м;
5. **Локален пат број 5, од село Ерџелија кон село Кадрифаково** до спојот со магистралниот пат М-5 кај, во должина од 2,5,км и ширина на коловозот од 5,5 м изработен од тампониран слој на чакал;
6. **Локален пат број 6, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валеvци” до село Д.Ѓуѓанци**, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
7. **Локален пат број 7, спој од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валеvци” до село Стањевци**, во должина од 3,1км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
8. **Локален пат број 8, од Свети Николе до село Кнежје**, во должина од 2,51 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
9. **Локален пат број 9, од село Горобинци до село Сопот**, во должина од 3,42км, ширина на коловозот од 3,50 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
10. **Локален пат број 10, од село Сопот преку село Преод до село Малино**, должина од 10,87 км, ширина на коловозот од 3,5 м изработен од асвалт и банкини два пати по 1м;
11. **Локален пат број 11, спој со магистрален пат” Овче Поле”до село Богословец**, во должина од 4,7 км, ширина на коловозот од 5,00 м тампонирана;

12. -Локален пат број 12, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, земјен пат;
13. Локален пат број 13, спој со магистрален пат М-5 кај” Овче Поле”, до село Делисинци, во должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
14. Локален пат број 14, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуганци, во должина од 3 км пробие патен правец;
15. Локален пат број 15, од село Г.Ѓуганци до село Строиманци, во должина од 3,2 км, исто така пробие
16. Локален пат број 16, од село Немањичи до село Макреш, во должина од 5,64 км, непробиен;
17. Локален пат број 17, спој со регионален пат Р-210, кај село Мечкуевци до село Ранченци во должина од 1,4 км, и ширина на коловозот од 5 м , асвалтиран;
18. Локален пат број 18, од село Ранченци до село Патетини, во должина од 3,2 км, и ширина на коловозот од 4 м - асфалтиран; да
19. Локален пат број 19, од село Немањичи преку Буриловци до село Ерџелија, во должина од 14,1 км, земјен пат;
20. Локален пат број 20, од село Буриловци преку село Арбасанци до село Стануловци во должина од 4,2 км непробиен земјен пат;
21. Локален пат број 21, од село Малино преку Алакинци до село Стањевци, во должина од 6,7км , непробиен земјен пат;
22. Локален пат број 22, спој од регионален пат Р-201, кој село Мездра до село Орел во должина од 3,51 км и ширина на коловозот од 3 м изработен од асфалт како и банкени од двете страни од по 1м;
23. Локален пат број 23, село Крушица до спој со пат Малино-Сушица, во должина од 4 км тампониран, од кој 2,0 км е и асфалтиран.
24. Локален пат број 24, од село Кнежје до археолошки локалитет Била Зора, во должина од 1,09 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт како и банкени од двете страни од по 1 м; и
25. Локален пат број 25, од село Немањичи до излетнички локалите Мавровица, во должина од 0,7 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и банкени од двете страни од по 1 м;

Локални патни правци за реконструкција и планирана изградба:

Во општина Свети Николе, како локални патни правци се утврдени:

1. Локален пат број 3, од село Амзибегово, спој со регионален пат Р-105, до село Црнилиште, во должина од 1,76 км, ширина на коловозот 3,50 м асфалт и додатни банкени од по 1,00 метар од двете страни на патот;
2. Локален пат број 4, од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до село Д.Ѓуганци, во должина од 3,15 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкени два пати по 1м;
3. Локален пат број 5, спој од регионален пат Р-201, кај место викано “Пусто Валевци” до село Стањевци, во должина од 3,1км, ширина на коловозот од 5,00 м изработен од асфалт и банкени два пати по 1м;
4. Локален пат број 6, од Свети Николе до село Кнежје, во должина од 2,51 км, ширина на коловозот од 3,00 м изработен од асвалт и банкени два пати по 1м;
5. Локален пат број 7, од село Горобинци до село Сопот, во должина од 3,42км, ширина на коловозот од 3,50 м изработен од асвалт и банкени два пати по 1м;
6. Локален пат број 8, од село Сопот преку село Преод до село Малино, должина од 10,87 км, ширина на коловозот од 3,5 м изработен од асвалт и банкени два пати по 1м;
7. Локален пат број 9, спој со магистрален пат” Овче Поле”до село Богословец, во должина од 4,7 км, ширина на коловозот од 5,00 м тампонирана;
8. -Локален пат број 10, од село Преод до село Крушица, во должина од 3,5 км, земјен пат;

9. Локален пат број 11, спој со магистрален пат М-5 кај "Овче Поле", до село Делисинци, во должина од 2,5 км, ширина на коловозот од 5,00 м земјен пат;
10. Локален пат број 12, од село Д.Ѓуганци до село Г.Ѓуганци, во должина од 3,0 км пробие патен правец;
11. Локален пат број 13, од село Г.Ѓуганци до село Строиманци, во должина од 3,2 км, исто така пробие
12. Локален пат број 14, од село Немањци до село Макреш, во должина од 5,64 км, непробиен;
13. Локален пат број 15, од село Ранченци до село Патетини, во должина од 3,2 км, и ширина на коловозот од 4 м - асфалтиран; да
14. Локален пат број 16, од село Немањци преку Буриловци до село Ерџелија, во должина од 14,1 км, земјен пат;
15. Локален пат број 17, од село Буриловци преку село Арбасанци до село Стануловци во должина од 4,2 км непробиен земјен пат;
16. Локален пат број 18, од село Малино преку Алакинци до село Стањевци, во должина од 6,7 км, непробиен земјен пат;
17. Локален пат број 19, спој од регионален пат Р-201, кој село Мездра до село Орел во должина од 3,51 км и ширина на коловозот од 3 м изработен од асфалт како и банкени од двете страни од по 1м;
18. Локален пат број 20, село Крушица до спој со пат Малино-Сушица, во должина од 4 км тампониран, од кој 2,0 км е и асфалтиран.

Од вкупно 84,85 км локална патна мрежа кој се во надлежност на Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина на општина Свети Николе, 1.79 км пат веќе се асфалтирани во 2014 год., додека останатите 83.06 км според поставениот приоритет допрва ќе треба да се реконструираат т.е. изградат.

Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Свети Николе, за 2014 година како извори за финансирање ќе ги има следниве:

А.	ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	
1.	Трансфери од магистрални и регионални патишта	3.293.294,00
.		
	Вкупно:	3.293.294,00

Вака планираните средства во 2015 година ќе бидат потрошени за изградба на нови и одржување на постоечките локални патишта и улици како и за зимско одржување во тековната година и тоа по следниот распоред на:

		РАСХОДИ	
ЈД	ЈД 0	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	
		Санација и реконструкција на улични површини во градот	2.425.038,00
		Зимско одржување на локални патишта и улици	868.256,00

		Се вкупно:	3.293.294,00

Реализацијата на ова Програма воглавно ќе зависи од приливот на планираните средства во сите ставки од приходите.

Доколку не се обезбедат планираните средства, општина Свети Николе ќе определи приоритет на планираните објекти по оваа Програма, како и степенот на реализација во рамките на обезбедените финансиски средства и други предуслови за отпочнување на работа. По потреба Програмата може да биде дополнувана, променувана.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

Оваа Програма стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Св.Николе“.

Бр.0701 - 728
Свети Николе
16.12.2014 год.

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе„ бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК **за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во** **областа на културата во 2015 година**

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2015 година бр. 0701 – 729 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-13
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12. 2014 година донесе

ПРОГРАМА **за активностите на Општина Свети Николе во областа на**

културата во 2015 година

И. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување на активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Свети Николе;
- Презентирање и афирмирање на творци и интерпретатори од областа на културата.

ИИ. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина за реализирање на оваа Програма ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целта на оваа Програма и тоа:

- Континуитет во одржувањето на традиционалните културно уметнички манифестации;
- Реализација на манифестации, програми и проекти кои и даваат посебно обележје на Општина Свети Николе;
- Создавање услови за гостување на еминентни уметници од Република Македонија и странство во Општина Свети Николе;
- Унапредување на меѓународната културна комуникација на реципрочна основа со збратимените градови на Општина Свети Николе;

Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат во развојот на културата во локалните заедници.

И. Приходи –дотации и општински буџет

		Буџет
1.	Библиотечна дејност - К1	131.000
2.	Музичко и сценско – уметничка дејност - К2	4.080.000
3.	Музичко – кинотечка дејност - К3	2.350.000
4.	Самофинансирачки активности	1.100.000
5.	Средства од Буџет на Општина	4.077.000
	Донации	

Приходно конто	Вид на приход	Буџет
723411	Чланарина во институции од областа на културата	150.000
723412	Приходи од билети за културни манифестации	60.000
725939	Останати неданочни приходи	800.000
723911	Закупнина од објект	50.000
725922	Приходи од осигурување на имот	40.000
	Вкупно:	1.100.000

ИИИ.

Расходи од сите видови на приходи табеларно прикажани

АКТИВНОСТИ	Министерство за култура	Буџет Општина Свети Николе	Сопствени приходи	Вкупно
	2015	2015	2015	2015
Фестивал на изворен фолклор Тодорица		350.000		350.000
Ден на Општина – 14 Септември		50.000		50.000
Трансфери за изградба на црква "Света Лидија Македонка" и за потребите на други цркви во Свети Николе, парохија		1.000 000		1.000 000
Била Зора - Антички град		600.000		600.000
Светиниколско културно лето		200.000		200.000
Меѓународна културна соработка		50.000		50.000
19 Декември - Патрон на градот Свети Никола Свечена академија и свечена седница		350.000		350.000
Манифестација „Овчеполско јагне“		1.000 000		1.000 000
КУД Јанко Глигоров		50.000		50.000
Промоции на книги		20.000		20.000
Ден на шегата – априлијада		10.000		10.000
Драмски аматерски театар "Сцена 71"		157.000		157.000
Женска пејачка група на староградски песни „Камелија“		10.000		10.000
Драмско студио „Колибри и Глорија“		30.000		30.000
Електрична енергија		150.000	399.000	150.000
Водовод и канализација		50.000	100.000	50.000
Други надоместоци			33.336	33.336
Патни сметки-патување во земјата и странство			5.000	5.000
Трошоци за пошта			10.000	10.000
Трошоци за телефон			30.000	30.000
Др.трошоци за комуникација			2.280	2.280
Трошоци за гориво			6.000	6.000
Транспорт на луѓе			100.000	100.000
Канцелариски материјал			25.000	25.000
Храна и пијалоци			60.000	60.000
Средства за одржување и хигиена			10.000	10.000
Др. Материјали за			35.000	35.000

специјална намена				
Поправка за софтверска и хардверска мрежа			15.000	15.000
Банкарска провизија			2.000	2.000
Осигурување на недвижности и права			10.000	10.000
Други финансиски услуги			20.000	20.000
Здравствена примарна заштита			10.000	10.000
Услуги за копирање и печатење			30.384	30.384
Др. Договорни услуги			84.000	84.000
Купување на друга опрема			30.000	30.000
Вкупно средства предвидени од Буџет на Општина		4.077.000		4.077.000
Средства предвидени од Министерство за култура				
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К2	2.899.200			2.899.200
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК2	1.180.800		1.017.000	2.197.800
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК1	131.000		83.000	214.000
Вк.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ К3	1.260.000			1.260.000
Вк.ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ програмаК3	1.090.000			1.090.000
Вкупно	6.561.000	4.077.000	1.100.000	11.738.000

ИВ. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за култура, Буџетот на Република Македонија, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе, предвидени за 2015 година. При реализација на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти поврзани со културата.

В. Манифестации поддржувани со други форми на активности

****Ден на Општината**

За 14 Септември, Денот на Општина Свети Николе се подготвува посебна програма проследена со содржини од областа на културата, свечената седница на Советот на Општина Свети Николе и оддавање почит на значајни личности, настани и борци учесници во ослободување на градот.

****Манифестација „Патрон на градот - Свети Никола“**

Во организација на локалната самоуправа во Свети Николе, се празнува 19 декември, верскиот празник – „Свети Никола“, патрон и заштитник на градот Свети Николе.

Фестивалот на пејачи аматери „Златен Глас“, кој се одржува на 17 декември претставува еден од препознатливите културни настани во 70 - те години во Свети Николе. На фестивалот, учество земаат натпреварувачи - изведувачи на народни и забавни песни, а присутни се и натпреварувачите и победниците од минатите изданија на Фестивалот. Најдобрите тројца натпреварувачи - по оценка на стручното жири - составено од познати естрадни уметници, добиваат привлечни парични награди.

На 18 Декември, во попладневните часови во забавниот дел се одржува „Свечена академија“ на познати и реномирани групи. Во 2012 присуствуваше реномираниот хорот Света „Злата Мегленска“ што претставува дополнително задолжување за организира на уште повисоко ниво од досегашното а тоа секако ќе се случи во 2015 година.

На 19 Декември, Програмата започнува со Свечена богослужба во Црквата „Свети Никола“. Како следен настан е одржување на Свечена седница на Советот на Општина Свети Николе, на која се доделуваат награди за најдобри ученици за учебната 2014/2015 година, од основните училишта – „Кирил и Методиј“, „Гоце Делчев“ и „Даме Груев“, и средното училиште

„Кочо Рацин“. Како последен настан е Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“. Свечената литија и пресекување на празничниот колач пред споменикот на „Свети Никола“.

****Новогодишна програма**

За програмата за Нова година се предвидени голем број на активности кои се поврзани со украсување на градот и Програми од основните училишта како и доделување на пакетчиња за најмалите.

ВИ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр.0701 - 729
Николе
16.12.2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети

Претседател,
Илија Стоилевс.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2015 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2015 година бр. 0701 – 730 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-14
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 16.12. 2014 година, донесе:

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на образованието во 2015 година

И. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Планирање на развојот на образованието
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;

ИИ. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2015 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Создавање услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес со реализирање на втората фаза од процесот на децентрализација на образованието;

1. ПРИХОДИ

Р.бр.	Блок дотација по соодветна програма	БУЏЕТ 2015
1.	Основно образование- блок дотација	76.901.000
2.	Средства од Буџетот на општината-основно образование	7.076.531
3.	Самофинансирачки- основно образование	4.011.751
4.	Самофинансирачки- средно образование	5.518.573
5.	Средно образование-блок дотација	33.876.000
7.	Средства од Буџетот на општината-средно образование	1.000.000
	Вкупно:	128.383.855

Р.БР ·	И- АКТИВНОСТ	МОН	Општина	Сопстве ни приходи	Вкупно
1.	Манифестација по повод започнувањето на школската година 2015/16		10.000		10.000
2.	Поддршка на наставниот кадар за обука и професионалното усовршување		30.000		30.000
3.	Прогласување на најдобар просветен работник		10.000		10.000
4.	Прогласување најдобар ученик средно образование		10.000		10.000
5.	Прогласување најдобар ученик основно образование		18.000		18.000
6.	Стипендирање на ученици средно образование		135.000		135.000
7.	Хортикултурно уредување на основните		50.000		50.000
8.	Хортикултурно уредување на средното училиште		50.000		50.000
9.	Доделување на новогодишни пакетчиња основни училишта		80.000		120.000
10	Доделување на новогодишни пакетчиња водетски градинки и основни училишта		40.000		40.000
11.	ВКУПНО оперативни трошоци од 1до 10		433.000		433.000
Р.БР ·	ИИ- АКТИВНОСТ- Оперативни расходи	МОН	Општина	Сопстве ни приходи	Вкупно
15.	Електрична енергија за основно образование		78.531		78.531
16.	Водовод и канализација во основно образование		50.000		50.000
17.	Огревно дрво за основно образование		60.000		60.000
18.	Течни горива за основно образование		550.000		550.000
19.	Телефон – основно образование		10.000		10.000
20.	Транспорт на луѓе – основно образование		20.000		20.000
21.	Канцелариски материјал – основно образование		25.000		25.000
22.	Списанија и весници основно		15.000		15.000
23.	Прехрамбени продукти и пијалоци -основно		20.000		20.000
24.	Средства за хигиена – основно образование		20.000		20.000
25.	Наставно образовни		50.000		50.000

	помагала – основно образование				
26.	Одржување на софтвер – основно образование		40.000		20.000
27.	Превоз на ученици – основно образование		410.000		410.000
28.	Договорни услуги основно образование		20.000		20.000
29.	Објавување на огласи - основно		20.000		20.000
30.	Дезинфекција-основно		12.000		12.000
31.	Системадски прегледи-основно		3.000		3.000
32.	Превоз на ученици – средно образование		300.000		300.000
33.	Електрична енергија за средно образование		300.000		300.000
34.	Нафта за средно образование		300.000		300.000
35.	Канцалариски материјал средно образование		50.000		50.000
36.	Други материјали за специјална намена средно образование		50.000		50.000
37.	ВКУПНО Оперативни расходи од 15 до 36		2.403.531		2.383.531
	ИИИ АКТИВНОСТ – КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ				
38.	Промена на прозорци и врати СОУ Кочо Рацин		750.000		750.000
39.	Промена на електрична инсталација ООУ Гоце Делчев		600.000		600.000
40.	Санација на подови во спортска сала на ООУ Кирил и Методиј		770.000		770.000
41.	Санација на кров ООУ Кирил и методиј		3.000.000		3.000.000
42.	ВКУПНО (38+39+40+41)		5.120.000		5.120.000
	ИВ. ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА	МОН	Општина	Сопствени приходи	Вкупно
43.	Блок дотација – основно образование - плати	68.527.245			68.527.245
44.	Блок дотација – основно образование – материјални трошоци и превоз	8.373.755			8.373.755
45.	блок дотација – средно образование –плати	31.068.215			31.068.215
46.	блок дотација – средно образование –материјални трошоци	2.807.785			2.807.785
47.	Приходи од самофинансирање – основно			4.011.751	4.011.751

	образование				
48.	Приходи од самофинансирање – средно образование-плати			1.046.889	1.046.889
49.	Приходи од самофинансирање – средно образование-оперативни трошоци			4.471.684	4.471.684
	Вкупно:42+43+44+45+46+47+48 +49	110.777.00 0	7.956.531	9.530.324	128.263.85 5

ИИИ. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средства на Министерството за образование и наука, од сопствени приходи на училиштата, од донации и од Буџетот на Општина Свети Николе за 2015 година.

При реализирање на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани кои ќе реализираат проекти од областа на образованието финансирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис секторот и сл.

ИВ. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образованието се:

- обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;

Доколку се обезбедат дополнителни финансиски средства во Буџетот на Општина Свети Николе приоритетни активности кои ќе се реализираат се:

- Реконструкција и санација на СОУ „Кочо Рацин“ – 2.000.000,00 денари
- Замена на електрична инсталација на првиот кат од училиштето во ООУ „Гоце Делчев“ – 800.000,00 денари
- Реконструкција на фасада и поставување на нова кровна конструкција во ООУ „Кирил и Методиј“ – 1.000.000,00 денари
- Оградување на дворните површини во ПУ с. Пеширово при ООУ „Даме Груев“ – 300.000,00 денари

В. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр.0701 - 730
16.12. 2014 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе“, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2015 година

Се објавува Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2015 година бр. 0701 – 731 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 и член 36 став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (" Сл. Весник на РМ "бр. 5/02) , Советот на Општина Свети Николе на ден 16. 12.2014 година, донесе,

ПРОГРАМАТА
за активностите на Општина Свети Николе во областа на
информатичката и комуникациската технологија (ИКТ)
во 2015 година

1. Важноста на информатичката и комуникациската технологија

Користењето на информатичко комуникациските технологии ја зголемуваат ефикасноста и ефективноста на работењето. Користењето на нови софтверски пакети заедно со моќен хардвер и соодветна мрежна опрема го намалува и целокупното чинење на услугите, пристапот до нив го прави поедноставен и побрз. Воедно се зголемува прегледноста и контролата во самите работни процеси.

Вложувањето во информатичка и комуникациска технологија не смее да се гледа како на трошење на финансиски средства тука како на инвестирање кое од своја страна ќе направи поврат на вложените средства по одреден временски период.

"Локалните власти треба активно да ги користат информатичко комуникациските технологии за зајакнување на граѓанскиот дијалог, испорака на високо квалитетни јавни услуги и организација на ефективна администрација"

2. Хардверска и софтверска подготвеност на општината

Во однос на хардверот и опремата општината има ресурси кои можат да ги задоволат тековните проблеми но постои потреба за надградба на постојната хардверска и мрежна инфраструктура. Земајќи го во обзир брзиот развој на ИКТ и зголеменото навлегување на интернетот се очекува и граѓаните да добиваат пристап до софистицирани е-услуги. За да се постигнат овие цели и идеали вложувањето и надградбата на хардверот и мрежната опрема и целокупната ИКТ инфраструктура не смее да се смали.

3. Стратешки цели

Обезбедување на ИКТ инфраструктура

Под ИКТ инфраструктура се подразбира целокупниот компјутерски хардвер и софтвер кој се користи за менаџирање и администрација на податочни мрежи, персонални компјутери, сервери инт. Овозможувањето на е-услуги како краен производ до граѓаните од своја страна побарува надежна и безбедна ИКТ инфраструктура која соодветно се менаџира, одржува и ажурира, а е дизајнирана да ги задоволи моменталните и идни потреби со соодветно ниво на флексибилност.

- Безбедна и ефикасна ИКТ инфраструктура
- Доизградба и подобрување на ИКТ инфраструктурата
- Брзо и контролирано справување со проблеми и инциденти
- Лесно надградлива ИКТ инфраструктура

Капацитети и знаења на општините

Општината има потреба од зајакнување на способностите, вештините и знаењата на ИКТ вработените преку обуки, тренинзи, соработки со други општини.

Воведување е-услуги

Овозможување на е-услуги кои општината самостојно ќе ги администрира, нуди и промовира пред граѓаните. Главна особина на креирање на нови и посовистицирани услуги е овозможување на пристап до услугите преку интернет. Услугите треба да бидат поставени и развиени за да ги задоволат потребите на граѓанскиот и бизнис секторот.

- Подигнување на нивото на софистицираност на услугите
- Зголемена ефикасност во извршувањето на административните услуги кон граѓаните
- Олеснет пристап во остварување на граѓанските права
- Овозможен и олеснет пристап до ИКТ
- Е-услуги достапни 24/7
- Зголемен степен на користење на електронските услуги
- Намалување на времето потребно за издавање на документи и услуги

Безбедност

Есенцијален дел во процесот на достава на услуги кон граѓаните е постоењето на безбеден и доверлив систем во кој ќе се обработуваат и чуваат доверливи и лични податоци. Заради непречено функционирање на системите и интеракцијата со граѓаните и други надворешни ентитети од една страна и зголемената опасност од надворешни и внатрешни упади, малициозен софтвер и измами, мора да се посвети големо внимание на информациската безбедност.

- Обезбедување на сигурност и интегритет во користењето на е-услугите
- Зголемена безбедност во ИКТ системите и протокот на информациите
- Сигурност во користењето на ИКТ
- Навремено и соодветно справување со инциденти и закани

ИКТ БУЏЕТ за 2015 година

Реден број	ОПИС	Количина	Единечна цена	Вкупна цена
1	Набавка на десктоп компјутери	5	30.000	150.000
2	Набавка на печатари	2	15.000	30.000
3	Набавка на мултифункционални печатари	2	30.000	60.000
4	Набавка на преносни (лап топ) компјутери	2	25.000	50.000
5	Набавка на фотокопир	1	125.000	125.000
6	Набавка на мрежна опрема (свичови, хабови, рутер, мрежни кабли, мрежен алат, конектори и др.)	1	35.000	35.000
7	Преносни УСБ мемории	30	800	24.000
8	Надворешен хард диск	2	7.500	15.000
9	Набавка на дигитален фотоапарат	2	8.000	16.000

10	Набавка на дигитален фотоапарат полупрофесионален	1	25.000	25.000
11	Набавка на хардвер (УСБ ЛАН хард диск за бекап на податоци)	1	20.000	20.000
12	Набавка на УПС за непрекинато напојување	10	3.500	35.000
13	Видео надзор камери	10	8,500	85.000
14	Хард диск за видео надзор	1	10,000	10.000
15	Делегатски микрофони (3). Миксета	1	25,000	25.000
16	Лиценцирање на софтвер (Њиндоњс) лиценци	30	8,000	240.000
17	Лиценцирана антивирусна заштита (едногодишна лиценца) 45 лиценци	1	45,000	45.000
18	Надградба и одржување на софтвер за даночно одделение ЛТАС	1	100,000	100.000
19	Надградба и одржување на софтвер за одделение за финансии и буџет ЕДУСОФТ	1	70,000	70.000
20	Надградба и одржување (изработка) на општинска веб страна њњњ.светиниколe.гов.мк	1	30,000	30.000
21	Обуки, тренинзи за зајакнување на вештините и способностите на вработените во локалната самоуправа	1	60,000	60.000
22	Обуки, тренинзи за зајакнување на вештините и способностите на ИКТ вработените	1	60,000	60.000
23	Проекционо платно	1	12.000	12.000
			ВКУПНО	1.322.000

Бр. 0701- 731
16.12.2014 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Прграма за активностите на Општина Св. Николе во областа на
заштита и спасување и противпожарната заштита во 2015

Се објавува Програма за активностите на Општина Св. Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2015 бр. 0701 – 732 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-16
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/02), член 5 од Законот на пожарникарство („Сл. Весник на РМ“ бр. 36/04) и член 2 од Статусот за општина Свети Николе („Сл. Гласник на Св. Николе“ бр. 1/2006), Советот на општина Свети Николе на седница одржана на 16.12. 2014 година, донесе:

ПРОГРАМА
За активностите на Општина Св. Николе во областа
на заштита и спасување и противпожарната заштита
во 2015

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси активности во областа на противпожарната заштита, заштитата и спасувањето, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, општина Св. Николе во 2015 година овие активности ќе ги остварува преку Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Св.Николе, а ќе го покрива и подрачјето на соседната Општина Лозово.

1.Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштита на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, спасување со кризи и противпожарна заштита.

2.Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето.

- Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон:
- Обезбедување целосна заштита и спасување на луѓето и материјалните добра;
 - Техничко осовременување на професионалната противпожарна единица;
 - Обезбедување на услови за квалитетна и технички стручно подготвена единица;
 - Брзо и ефикасно дејствување на подрачјето на Општина Св. Николе и Општина Лозово;
 - Елиминирање на согледаните пропусти и негативности.

3.Финансирање

Финансирањето на активностите и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдена според Програмата ќе биде реализирано од:

- Средства на Буџетот на РМ;
- Средства на Буџетот на Општина Св. Николе;
- Средства на Буџетот на Општина Лозово;
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- Средства од наплатени парични казни на сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии;
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштита од пожари;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица.

4.Распоредување на финансиски средства

	Приходи	
1.	Наменска дотација	4.052.000
2.	Наплатени премии од каско осигурување	300.000
3.	Буџет на Општина Св. Николе	950.300
4.	Буџет на Општина Лозово	300.000
5.	Приходи од ПП услуги	100.000
6.	Приходи од донации	400.000
7.	Вкупно 1	4.052.000
8.	Вкупно 2-6	2.050.300
9.	Вкупно 1-6	6.102.300

	Расходи	
1.	Плати, наемнини и надоместоци за вработените	4. 052.000
2.	Поправки и тековно одржување на возила	360.000
3.	Горива и масла за возила	360.000
4.	Регистрација за возила	50.000
5.	Набавка на ПП униформи	50.000
6.	Електрична енергија	90.000
7.	Водовод и канализација	15.000
8.	Телефон	36.000
9.	Награди и признанија за најдобар пожарникар	20.000
10.	Средства за хигиена	20.000

11.	Одржување на инсталации, градежни делови на објектот, варозување и одржување на електрични апарати и др.	100.000
12.	Прослава за ден на пожарникарите на РМ	15.000
13.	Набавка на теренско возило (Лада-Нива)	500.000
14.	Набавка на техничка и заштитна опрема (ПП црева, млазници, напртњачи – В25 и друга ПП опрема)	350.000
15.	Набавка на дрво за огрев за затоплување на гаражи за возила 15м³	37.500
16.	Систематски прегледи	100.000
17.	Непредвидени расходи	30.000
18.	Вкупно 1	4.052.000
19.	Вкупно 2-17	2.133.500
20.	Вкупно 1-17	6.185.500

5. Други форми на активности и помагање на ТППЕ

Освен со финансиски средства, Советото на Општината и Градоначалникот ќе ги помагаат и стимулираат овие активности и со;

- обележување на денот на пожарникарите;
- прогласување на наистакнат пожарникар во извршувањето на работните обврски при гасење на пожари;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ по разни поводи и прослави.

6. Завршни одредби

За спроведување на оваа Програма се должени лицата кои раководат со територијалната единица во Општина Св.Николе со непосредна комуникација со менаџментот на општина Св. Николе.

Во соработка со Дирекцијата на заштита и спасување, Државниот инспектор за заштита од пожари и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Советот на Општина Св.Николе ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзина реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози за врска со остварување на програмските цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Св.Николе”

Образложение

Програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2015 година ги опфаќа активностите што ќе ги превземе Општина Св.Николе во делот на финансиската поддршка за работењето на Територијалната противпожарна единица, која претставува дел од силите за заштита и спасување од пожари и разни други непогоди.

Во приходниот дел на програмата за активностите на Општина Св.Николе во областа на заштитата и спасувањето и противпожарната заштита во 2015 година согласно Законот за пожарникарство („Сл.Весник на РМ” бр.67/04) средствата за финансирање на територијалните противпожарни единици

кои се наменети за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените кои се превземени од МВР се обезбедуваат преку трансвер на средства од буџетот на Република Македонија.

Од буџетот на Општина Св.Николе се обезбедуваат средства за финансирање на тековните оперативни активности, плати и надоместоци од плати за вработени пожарникари кои се примени од општината, набавка на противпожарна опрема и осовременување на единицата, односно подобрување на условите за работа. Во приходите се вклучени и 2% од наплатите како премии за осигурување на моторни возила и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Од буџетот на Општина Лозово која ги користи услугите на ТППЕ Св.Николе, средствата од Општина Лозово ќе бидат употребени за доопременување и подобрување на условите за работа на ТППЕ Св.Николе.

Како сопствени приходи се планираат и средствата што Територијалните противпожарни единици во согласност со Законот за пожарникарство можат да ги остваруваат преку вршење на услуги заради подобрување на нивната техничка опременост и услови за работа.

Менаџментот на Општина Св.Николе покренала иницијатива за обезбедување на донации од правни субјекти и поединци кои имаат желба да учествуваат во опременувањето и осовременувањето на нашата Територијална противпожарна единица. Средствата се обезбедени на донаторска сметка и истите ќе се искористат за доопременување и подобрување на условите за работа на Територијална противпожарна единица.

Во расходниот дел, освен средствата за плати и надоместоци од плати, кои се добиваат од буџетот на Република Македонија се планирани и други трошоци кои се обезбедуваат од буџетот на Општина Св.Николе.

За 2015 година планирани се трошоци за тековно одржување на зградата во која е сместена ТППЕ. Се планира во текот на 2015 година да се извршат реконструкции на работните простории и да се набави неопходен канцелариски и друг инвентар за потребите на вработените.

Во 2015 година во согласност со законските прописи се планира да се набават зимски и летни униформи за пожарникарите и техничка и заштитна опрема (црева, млазници, напртњачи – В25). Во зависност од остварувањето на планираните средства ќе се обезбедат и други потребни средства за поквалитетно извршување на задачите и поголема заштита на вработените пожарникари.

Во 2015 година планиран е поголем износ на средства заради набавка на едно теренско возило Лада-Нива кое е неопходно за справување со шумските пожари, овие средства ќе се обезбедат од донации и од буџетот на Општина Св.Николе и Општина Лозово.

Во расходните трошоци планирани се и средства за одржување на ПП возилата и противпожарната опрема и други тековни оперативни трошоци.

Бр. 0701- 732
16.12.2014 год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ., бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе., бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година бр. 0701 – 734 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година

Бр. 0801- 716/3-17
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16. 12. 2014 година донес

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Заклучокот за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈКП “Комуналец” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 734
16.12. 2014 година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година бр. 0701 – 735 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

**Бр. 0801- 716/3-18
16.12. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16. 12. 2014 година донесе

З А К Л У Ч О К

за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Заклучокот за усвојување на Извештајот за материјално - финансиско работење на ЈП “Погребални услуги” за период од 01.01. 2014 година до 30.09. 2014 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр.0701 - 735
16.12. 2014 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програма за работата на Општинската установа Дом на култура „Крсте П. Мисирков,, за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програма за работата на Општинската установа Дом на култура „Крсте П. Мисирков,, за 2015 година бр. 0701 – 736 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

**Бр. 0801- 716/3-19
16.12. 2014 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16. 12. 2014 година донесе

З А К Л У Ч О К
за усвојување на Програма за работата на Општинската установа Дом на култура
„Крсте П. Мисирков,, за 2015 година

1. Се усвојува Програма за работата на Општинската установа Дом на култура „Крсте П. Мисирков,, за 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701 - 736
16.12. 2014година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К
за објавување на Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена на
Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе бр. 02-
223/10 од 24.11. 2014 година

Се објавува Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена на Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе бр. 02-223/10 од 24.11. 2014 година бр. 0701 – 737 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 година.

Бр. 0801- 716/3-20
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 5, член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа како и врз основа на член 21 од Законот за култура (“Службен весник на РМ” бр. 59/2003), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 16.12.2014 година донесе

О Д Л У К А
за давање согласност на Статурната одлука за измена на Статутот на Општинската установа
Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе бр. 02-223/10 од 24.11. 2014 година

1. Се дава согласност на Статурната одлука за измена на Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе, донесена од Управниот одбор на

Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков” Свети Николе број 0-/223/10 од 24.11. 2014 година.

2.Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0701 -737
16.12. 2014година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година

Се објавува Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година бр. 0701 – 738 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 годин

Бр. 0801- 716/3-21
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За проширување и измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина СВЕТИ НИКОЛЕ

За 2014 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување и измена на распоредот на средства во Буџетот на општина СВЕТИ НИКОЛЕ

За 2014 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата Потставка и опис на потставката		Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Се зголемуваат приходите на следните потставки :					
A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА					
741120 Блок дотации на општината по одделни намени		0	876.572	0	0
		0	876.572	0	0
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ					
426990 Други оперативни расходи		0	5.000	0	0
425990 Други договорни услуги		0	22.000	0	0
423910 Други материјали за специјална намена		0	25.784	0	0
421410 Горива и масла (моторни возила)		0	5.000	0	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ					
425760 Превозни услуги во образованието		0	284.120	0	0
421240 Течни горива		0	100.000	0	0
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ					
425760 Превозни услуги во образованието		0	254.668	0	0
421110 Електрична енергија		0	100.000	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ					
421240 Течни горива		0	80.000	0	0
		0	876.572	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина СВЕТИ НИКОЛЕ и станува составен дел на Буџетот на општината за 2014 година.

БР. 0701-738

Претседател на Советот на Општина
СВЕТИ НИКОЛЕ
ИЛИЈА СТОИЛЕВ С.Р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе,, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Свети Николе за 2014 година

Се објавува Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година бр. 0701 – 739 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 16 .12 .2014 годин

Бр. 0801- 716/3-22
16.12. 2014 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 2008)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина СВЕТИ НИКОЛЕ

За 2014 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина **СВЕТИ НИКОЛЕ**

За **2014** година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата		Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Потставка и опис на потставката						
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ						
421110	Електрична енергија	0	0	29.767	0	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	-16.469	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	0	-13.298	0	0
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ						
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	-3.141	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	0	-8.492	0	0
425990	Други договорни услуги	0	0	11.633	0	0
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ						
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	-60.000	0	0
423710	Средства за одржување на хигиена	0	0	50.000	0	0
423810	Ситен инвентар	0	0	100.000	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	0	-390.813	0	0
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	110.000	0	0
421240	Течни горива	0	0	152.880	0	0
421220	Дрва	0	0	100.000	0	0
424210	Одржување на згради	0	0	150.000	0	0
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	-40.000	0	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	0	-52.067	0	0
401310	Персонален данок на доход од плата	0	0	-100.000	0	0
402220	Основен придонес за професионално заболување	0	0	-20.000	0	0
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ						
421240	Течни горива	0	0	65.181	0	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	-24.757	0	0
401130	Основни плати - други вработени	0	0	-40.424	0	0
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ						
401130	Основни плати - други вработени	0	0	-69.135	0	0
401310	Персонален данок на доход од плата	0	0	-1.548	0	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	0	-23.580	0	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	-8.479	0	0
402220	Основен придонес за професионално заболување	0	0	-687	0	0
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	-1.555	0	0
421240	Течни горива	0	0	104.984	0	0

Потпрограма и назив на потпрограмата		Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Потставка и опис на потставката						
		0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина **СВЕТИ НИКОЛЕ** и станува составен дел на Буџетот на општината за **2014** година.

БР. 0701-739

**Претседател на Советот на Општина
СВЕТИ НИКОЛЕ
ИЛИЈА СТОИЛЕВ С.Р.**

СОДРЖИНА

1. Одлука за пристапување кон изработка на Нацрт урбанистички план за дел од град Свети Николе, КП бр. 10216;
2. Одлука за прифаќање иницијатива за поведување постапка за експропријација
3. Одлука за усвојување на Проценката на загрозеност на подрачјето на Општина Свети Николе од сите ризици и опасности
4. Програма за изработка, измени и дополнување на Урбанистички планови на територијата на општина Свети Николе за 2015 година
5. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Свети Николе во 2015 година;
6. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на спорт и млади во 2015 година
7. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на Локалниот економски развој во 2015 година
8. Програма за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2015 година;
9. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на меѓународната соработка во 2015 година;
10. Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2015 година
11. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита во 2015 година;
12. Програма за измена и дополна измена и дополна на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Свети Николе во 2015 година
13. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на културата во 2015 година
14. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на образованието во 2015 година
15. Програма за активностите на Општина Свети Николе во областа на информатичката и комуникациската технологија (ИКТ) во 2015 година
16. Програма за активностите на Општина Св. Николе во областа на заштита и спасување и противпожарната заштита во 2015;
17. Извештај за материјално-финансиското работење на ЈКП „Комуналец,, Свети Николе за период од 01.01.2014 година до 30.09. 2014 година;
18. Извештај за материјално-финансиското работење на ЈП „Погребални услуги,,

Свети Николе за период од 01.01.2014 година до 30.09. 2014 година;

19Програма за работата на Општинската установа Дом на култура
“Крсте Мисирков” за 2015 година;

20.Одлука за давање согласност на Статурната одлука за измена
на Статутот на Општинската установа Дом на култура “Крсте П. Мисирков”
Свети Николе бр. 02-223/10 од 24.11. 2014 година

21.Одлука за проширување и измена на распоредот на средствата
на Буџетот на Општина Свети Николе за 2014 година

22.Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот
на Општина Свети Николе за 2014 година

Бр. 0701 -715/2
16.12. 2014година
Свети Николе